



РАФОМЕТРИКС

ГОДИНА 3, БРОЈ 4

ГРАФОМЕТРИКС е редовна публикација на Finance Think што содржи важни тековни информации за домашната, регионалната и светската економија претставени низ графички прикази.

ФОКУС

- Македонија е рангирана на 12-то место од 189 земји во светот и 6-та во Европа за најдобра бизнис дестинација, според „Дуинг бизнис“ индикаторите од Светска банка за 2015-та година.
- Народната банка на Република Македонија ја намали проекцијата за растот на 3.2% за 2015 година. Надолната ревизија главно е резултат на воздржаноста на странските и домашните инвеститори.
- Финансиската стабилност на банкарскиот сектор се зголеми во вториот квартал од 2015 година. Освен ликвидносниот ризик, кој имаше благо влошување, сите останати ризици се намалија во однос на првиот квартал.
- Според податоците на Државниот завод за статистика:
 - Стапката на невработеност во третиот квартал од 2015 е 25.5%. Во споредба со претходниот квартал, таа забележа намалување од 1.3 процентни поени.
 - БДП порасна за 3.5% во третиот квартал од 2015, споредено со истиот квартал лани.



Оваа публикација е произведена со поддршка од Open Society Think Tank Fund (TTF). TTF може да не се согласува или да не ги одобрува мислењата изразени во оваа публикација.

Finance Think е непрофитен институт за економски истражувања и политики.

Нашата Визија

Да поттикнеме економско размислување за подобра благосостојба утре.

Нашата Мисија

Да ја намалиме сиромаштијата, да ги зајакнеме макро-финансиските политики и да ја унапредиме финансиската стабилност преку економски истражувања, советување и препораки за економските политики и поттикнување критичка дебата за економските процеси

Ул. Фредерик Шопен 1/2,
1000 Скопје


+389 2 6156 168
www.financethink.mk
info@financethink.mk



Графикони на месецот за Македонија


Дали платите престанале да го следат растот на продуктивноста?

Раст на продуктивноста во економијата наспроти раст на просечната месечна нето плата, претставени како индекси (2010Q1-2015Q3)



Продуктивноста престанала да го следи растот на платите во последните две години. Растот на продуктивноста значајно го надминува растот на платите.


Каматни стапки на државните хартии од вредност



Движењето на каматните стапки на државните хартии од вредност покажува дека банките го вквалкуирале политичкиот ризик уште во октомври 2015 година, што може да се поврзе со првите пречки во реализацијата на Договорот од Пржино.




Графикони на месецот за регионот и Европа



Извор: ЕУРОСТАТ, ДЗС на Србија, Албанија и Македонија, пресметка на Finance Think

Во рамки на ЕУ, Германија има најниска стапка на невработеност од 4.7% , а Грција, се соочува со најголема невработеност од 25%, заклучно со вториот квартал од 2015 година. Во Македонија пак, 25.5% од активното население е невработено, што ја прави Македонија лидер во стапката на невработеност во однос на земјите од ЕУ и соседните земји.




Извор: EUROSTAT, пресметка на Finance Think

Во вториот квартал од 2015 година, БДП во Еврозоната и во 28-те ЕУ членки се зголеми за 0.4% во однос на првиот квартал. БДП се зголеми во сите земји освен Франција, каде остана непроменет во однос на претходниот квартал. Највисокиот БДП раст е забележан во Латвија од 1.2%, а најнискиот во Холдандија, Австрија и Романија од 0.1%.




Графикони на месецот за светот

China's renminbi joins IMF's Special Drawing Rights basket




Source: IMF, as of 11/11/15



IMF's Special Drawing Rights Basket as of Oct. 2016

Кинескиот јуан - ренминби стана светска резервна валута, влегувајќи во кошничката за одредување на вредноста на виртуелната валута на ММФ - специјалните права на влечење (СПВ). Јуанот учествува со близу 11% во СПВ, додека само 2.5% од девизните резерви на глобално ниво се држат во СПВ.

8.4. Income poverty rates by age



Во 16 од 34 земји на ОЕЦД е поверојатно постарите лица да бидат сиромашни отколку целокупната нација. Најголеми разлики помеѓу стапката на сиромаштија на старите лица и националната стапка на сиромаштија е измерена во Австралија, Кореа и Швајцарија, каде постарите лица имаат стапка на сиромаштија што е за 14 до 35 процентни поени повисока од сиромаштијата на вкупната популација.

Пензиите на дланка

ФАКТИ И БРОЈКИ

ФИНАНСИСКА ОДРЖЛИВОСТ

Возраст на напуштање на пазарот на труд



Дефиниција: Возраст на заминување во пензија во Македонија

Коефициент на зависност



Дефиниција: Количник од бројот на лица над 64 години и лица во работно доба (15-64)

Јавно трошење за пензионерите

Како процент од БДП во 2014
10,3%



ДОХОДНИ СТАТИСТИКИ

Сиромаштија кај пензионери

Дефиниција: Учество на лица кои живеат со под 60% од медијалниот доход



Пензионерски приход

Дефиниција: Просечна пензија во однос на просечна плата



НЕТО ЗАМЕНСКИ СТАПКИ

Удел од расположливиот доход што е одржан по пензионирање

Апроксиматива вое основа на квинтилен саспоред на доходот според АПЖ 2013



Нискоквалификуван работник



Просечен работник



Раководители и професионалци

Извори: Графички приказ на ОБЦД (www.oecd.org/pensions/), прилагоден за Македонија врв основа на податоци од Државниот завод за статистика и Министерството за финансии на РМ.

Во Македонија мажите се пензионираат на 64 а жените на 62 годишна возраст. Трошоците за пензии изнесуваат 10.3% од БДП. Истовремено, коефициентот на зависност на пензионерите од работоспособното население се зголемува. Во 2005 година, лицата над 64-годишна возраст учествувале со 16% во вкупниот број лица во работоспособна доба (15-64), додека во 2014 учеството се зголемило на 18%.

Стапката на сиромаштија кај пензионерите е 10.6% и е повеќе од двојно пониска од просечната стапка на сиромаштија во Македонија (22.2%). Сепак, во просек, пензионерите остваруваат 57% од просечната плата во земјата. После пензионирање, расположливиот доход на лицата се намалува. Нискоквалификуваните работници располагаат со 68% од доходот со кој претходно располагале, просечниот работник со 48%, додека раководителите и професионалците со 26%.